



Ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

# OUTLANDER



Важи од: 02.2018

Модел	Меувач	Опрема	Зафатнина (cc)	Моќност (kW)	Информативна цена во евра	Цена во денари
Outlander 2.2 DI-D	M/T	INTENSE	2268	110 / 150	31.980,00	1.982.760,00
Outlander 2.2 DI-D	M/T	INTENSE PROMO	2268	110 / 150	33.980,00	2.106.760,00

## Мак Аутостар

Генерален дистрибутер за Mitsubishi, во Република Македонија

Тел: + 389 2 258 00 00 Факс: + 389 2 258 04 01

[www.mitsubishimotors.mk](http://www.mitsubishimotors.mk)

### **Перформанси**

2.2L 16-вентили, линиски 4-цилиндри DOHC ICTC DI-D  
Auto Stop & Go (AS&G)  
Multi-select 4WD (Електронски контролиран по потреба 4WD со 4WD ECO и 4WD lock)  
215/70R16 пневматичи и 16" x 6.5J алуминиумски фелни  
Резервно тркало

### **Надворешност**

Предна долна заштита  
Ретровизори во боја на каросерија, со греење, електронски регулирани и преклопливи  
Надворешни рачки во боја на каросерија  
Странични украсни прагови  
Црна појасна трака на среден столб [освен за црна надворешна боја на возило]  
Додатоци на лакот од поткрилото, црни  
Задна долна заштита  
Затемнети стакла за задните врати  
Хромирана појасна подпрозорска лајсна  
Странични трепкачки светла за правец на ретровизорите  
Рефлекторски тип предни светла за магла  
Задни паркинг сензори  
Кровни носачи (сребрени)

### **Светла и видливост**

Главни светла & LED-DRL, халоген со мануелно нивелирање  
Задни комбинирани светла, LED  
Високо поставено стоп светло, LED  
Предно амбиентално светло со светло за мапа  
Предно долно светло кај стапала  
Конзолно светло  
Осветлување на конзолна кутија  
Задно амбиентално светло  
Светло во товарен дел  
Преден ветробран, зелено стакло, ламинирано со звучна изолација  
Предни и задни врати, зелено стакло, темперирано  
Заден ветробран, зелено стакло, темперирано со греење

### **Ентериер**

Нова подна конзола  
Управувач, електрично серво управување, висинско и телескопско регулирање  
Кожно обложен 3 крак управувач со пиано црн украс  
Кожно обложена рачка од менувач  
Bluetooth hands-free телефонски систем  
Bluetooth hands-free контроли на управувач  
Хромирани внатрешни рачки од врати  
Само затемнувачки внатрешен ретровизор  
Сензори за дожд за автоматско бришење  
Темпомат контроли на управувачот  
Контрола за ограничувач на брзина на управувач  
Аудио контроли на управувач  
Паркинг сопирачка со хромиран прстен, лост тип  
Бирач за возен режим на подната конзола  
Осветлување на брава за стартување  
ЕСО режим, прекинувач  
Мерни инструменти со висок контраст  
Мулти информациски екран (LCD)  
ЕСО drive assist индикатор  
Индикатор за промена на брзина (GSI)  
Индикатор за ниво на течност за ветробран

### **Седишта**

Рамна клупа на прв и втор ред седишта (5 седишта)

Материјал, штоф со конец

**1 ред** функција, лизгање и наклоување, потпора за глава, висинско регулирање на возачко седиште, висински подесив безбедносен појас, врзан во 3 точки со пред-затегнување и ограничување на силата x2

**2 ред** 60:40 деллива, независно регулирање на наклон

Инструмент панел, мека облога на површината

Сребрена маска на оквир од отвор за вентилација на инструмент панел

Централен панел, Сјајно црна боја

Преден трим на врата, мека облога на површина

Инструмент панел и панел од трим на врата, детали, сребрена боја

### **Комфорт и корисност**

2 клуча со трансмитер за далечинско отворање

Централно заклучување на брави

Предни и задни прозорци со електрично регулирање, возачки, отворање и затворање целосно со еден допир, со тајмер при вадење на клуч од брава, заштита од потфаќање на возачка страна

Темпомат

Ограничувач на брзина

Автоматско регулирање на светло

Подна централна конзолна кутија, со централен потпирач за рака

USB приклучок

Заден централен потпирач за рака

Welcome светло

Coming home светло

Аудио систем, 6-звучници, 4 звучници со полн опсег + 2 твитери

AM/FM радио, CD/MP3 плеер

Кровна антена

PTC грејач

Климатизер, двозонска клима

Задни изводи за воздух за заден ред седишта

Сензор за дожд, автоматски брисачи

### **Безбедност**

SRS воздушни перници, возачки и совозачки предни

SRS странични, возачки и совозачки

SRS странични завесни воздушни перници за 1 и 2 ред седишта

Возачка SRS воздушна перница за колена на возач

Брава за SRS предно совозачко воздушно пернице

Активна Контрола на Стабилност (ASC) со Контрола на пролизгување (TCL)

Помош при сопирање (BA)

Систем за спречување на блокирање при сопирање (ABS)

Електронска дистрибуција на силата од сопирањето (EBD)

Помош при тргнување на нагорнина (HSA)

Имобилизатор

Заштита за деца, брави за задните врати

City crash provision систем за безбедност

BOS соприрачка

Emergency Stop сигнален систем (ESS)

Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) шасија

### **Останато**

Сет алат за промена на тркало

Мониторинг систем на притисок во пневматици (TPMS)

Покривка во багажен простор

Кутија во подот од товарниот простор




## Опреност: INTENSE PROMO

AM/FM радио, CD/MP3 аудио систем со екран  
Keyless Operation System (KOS) бесклучен систем со прекинувач за стартување на моторот  
LED главни светла со автоматско нивелирање  
Мијачи на главни светла  
Паркинг камера, помош при паркирање  
225/55R18 пневматичи 18" x 7.0J алуминиумски фелни

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензии (mm)		Перформанси 2.2 Di-D DOHC 16V (6M/T)/(6A/T)	
Должина	4695 mm	Зафатнина cm <sup>3</sup>	2268
Ширина	1810 mm	Мокност	110/150
Висина	1710 mm	Врт. момент Nm@rpm	(380/1750-2500)/(360/1500-2750)
Меѓускино	2670 mm	Макс. брзина km/h	200/190
Траг	1540 mm	Забрзување (0-100) sek	10.2/11.6
Висина на подв.	190 mm	Радиус на заврт. m	5.3
		Потрошувачка l/100km	(6.2/5.3/4.8) / (6.9/5.8/5.2)

### Багажен простор (l)

		7 седишта	5 седишта
	До висина на седишта	со кутија	со/без кутија
	До висина на кров	со/без woofel	
	Кутија	128/124	
	До висина на седишта	со/без woofel	477/591
	До висина на кров	502/490	
	Кутија	781/769	73
	До висина на седишта	со/без woofel	913/1022
	До висина на кров	913/901	
	Кутија	1608/1596	73



EURO NCAP **advanced** 

**Забелешка:** Сите цени наведени во овој ценоник се изразени во евра и денари со вклучени давачки и Мак Аугустар го задржува правото истите да ги промени во целост или само делумно без предходно известување. Стандардната како и дополнителната опрема наведени во овој ценоник се исто така предмет на можни промени без предходно известување. Фотографијата од предната страна на ценоникот не мора во сите детали да одговара на базиот модел за кој важи ценоникот.